



IN MEDIAS RES

НОВ РЕКТО НОВИ СРЕД

Ѓорѓи Мартиновски, професор од Земјоделскиот факултет, е новиот ректор на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", а со Сенатот ќе раководи новиот претседател, професорот од Стоматолошкиот факултет, Славе Наумовски.

Кога станува збор за високото образование, треба да ги споменеме препораките од Брисел кои него го сместуваат во списокот на краткорочни задачи на кои Македонија треба да работи во наредниот период.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА



Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје го доби новиот ректор. Тоа е проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски од Земјоделскиот факултет кој својата функција ќе ја преземе на први октомври и со Универзитетот ќе раководи во наредниот четиригодишен период. За прв човек на универзитетскиот Сенат е избран проф. д-р Славе Наумовски, а за негов заменик проф. д-р Ѓзиме Старова од Правниот факултет. Два дена по ова (на 24 овој месец) на универзитетите во Скопје и Битола, "Св. Кирил и Методиј" и "Св. Климент Охридски" започна првиот рок за запишување студенти во прва година во учебната 2004/2005 година кој завршува денес (25 јуни). На факултетите од Скопскиот универзитет има слободни места за 7.970 идни студенти. Од нив, 4.579 места се за редовни студенти, запишани во државната квота, 2.843 за редовни студенти со кофинансирање на студиите и 548 места за вонредни студенти. На битол-

скиот Универзитет од вкупно 2.623 слободни места, 1.450 се за редовни студенти во државната квота, 755 за редовни студенти со кофинансирање на студиите и 418 за вонредни студенти. Приемниот испит на скопскиот Универзитет се полага на 30 јуни и на 5 јули, освен на факултетите од уметностите, на кои приемниот испит ќе се изведува во периодот од 29 јуни до 5 јули 2004 година. Примените кандидати ќе се запишуваат на 14 и 15 јули на скопскиот, односно на 5 и 6 јули на битолскиот Универзитет.

Неделава, односно на 21 и 22 овој месец, заврши и првиот уписан рок за запишување на ученици во средните училишта во државата. Во медицинските и економските средни училишта, како и во гимназиите, веќе се пополнети сите слободни места. Во оние училишта каде се пријавиле повеќе кандидати од предвидениот број ученици, ќе се организираат квалификациски тестирања преку кои осмоодделенците со ист број бодови ќе се натпреваруваат за место во училиштето. Веќе вообичаено, слободни места остануваат во техничките училишта. Таму во август ќе конкурираат оние осмоодделенци кои во



Р, НОВИ БРУЦОШИ, НОШКОЛЦИ



првиот уписан рок не успеале да се запишат онаму каде што имале желба. Резултатите од уписите ќе бидат објавени денес, а од тестирањето, кое ќе се одржи на 30 јуни, ќе бидат објавени на први јули.

ЗАШТИТА

Министерот за образование и наука, Азис Положани, и претседателот на Синдикатот на вра-

ботените во образованието, науката и културата - СОНК, Дојчин Цветановски, потпишаа Спогодба со која се утврдува натамошното ангажирање на сметководителите од основните и средните училишта, кои треба да бидат прогласени за технолошки вишок, во согласност со рационализацијата на образованието. Со Спогодбата е предвидено да се формира трговско друштво за сметководствени услуги во чии рамки ќе

бидат ангажирани сметководителите што ќе бидат отпуштени од работа.

Кога станува збор за високото образование, пак, треба да ги споменеме препораките од Брисел кои него го сместуваат во списокот на краткорочни задачи на кои Македонија треба да работи во наредниот период. Всушност, со признавањето на Тетовскиот универзитет работата не е завршена. ЕУ од нас очекува да го завршиме проце-

сот на етаблирање на третиот државен универзитет, во соработка со Универзитетот на ЈИЕ. Висок европски дипломат за "Дневник" изјави дека Универзитетот добро функционира, а добро е што дојде до признавање на Тетовскиот. Сега треба да се води сметка да не се дуплираат факултетите и групите и двете институции да соработуваат. Ако тоа добро функционира, меѓународната заедница би била сигурно расположена да



продолжи да ги финансира овие институции.

РЕКТОРОТ

Во насока на подобрување на високото образование ќе работи и новиот ректор, Ѓорѓи Мартиновски. Тој рече дека ќе бара измени во подзаконските акти на Универзитетот, уште едно проректорско место покрај постојните три и поголем број универзитетски комисии кои ќе помогнат при реализацијата на сите задачи што претстојат во врска со спроведувањето на принципите од Болоњскиот процес. За остварување на тоа, според Мартиновски, потребно е кадровско екипирање на скопскиот Универзитет.

- "Не можам да речам дека сме биле доволно кадровски екипирани, посебно на местото проректор за наука. Бев проректор за настава и наука и одлично искуство знам дека тоа е пре-

големо оптоварување за еден професор кој покрај должноста проректор во редовен работен однос во матичната институција и предава. Со поделбата на ова место проректор за настава и одвоено проректор за наука чинам дека ќе ѝ дадеме иста тежина на науката, како една од главните компоненти на научно-испитувачката и високообразовната дејност", изјави Мартиновски.

Тој додаде дека ќе се залага за заштита на интересите на Универзитетот и високото образование во државата како член на Интеруниверзитетската конференција на универзитетите во земјава.

Во однос на подобрување на стандардот на студентите, Мартиновски вели:

- "За жал, Универзитетот нема начини како да го подобри студентскиот стандард. Загрозен е дури и стандардот на вработените на Универзитетот. Паралелно и за двете ќе се бори-

ме со зајакнување на притисокот на самите органи кои се надлежни да го покријат тоа".

Од вкупните промени во високото образование приоритет на новиот ректор ќе биде новиот систем на финансирање кој, според него, треба да се темели на финансирање проект-едукација за дадена дејност, но да има реална цена на чинење. Тоа подразбира нови мерила и критериуми за финансирање на високообразовната дејност и истражувањата и надминување на досегашниот систем на финансирање според бројот на студентите и според фиксни насоки. За таа цел ќе се утврди цената на образовните услуги и ќе се зајакнат алтернативните извори на финансирање на Универзитетот. Тој ќе ги продолжи започнатите концепти за современа структура на студиските програми, времетраењето на студиите, насоченоста, модуларноста, кредит-системот, односно за хармонизација на

овие процеси со Европската унија. Мартиновски ќе се залага за ревизија на Законот за високо образование на РМ со уважување на препораките и сугестиите на Болоњскиот процес.

Негови цели се и трансформација на студентските програми, осовременување на образовниот процес во кој централен субјект ќе биде студентот како креатор на динамиката на студирањето, засилување на меѓународната соработка, промени во кадровската политика на УКИМ, реорганизација на административната структура, како и актуелизирање на прашањето за студентскиот стандард и решавање на станбените прашања на вработените.

СЕНАТОТ

Новиот претседател на Сенатот за мандатниот период јуни 2004 - јуни 2008 година, професорот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, Славе Наумовски, беше избран во вториот круг гласање, откако ниеден од предложените на кандидатската листа, на која покрај Наумовски и Борзанов беа и Стеван Алексовски од Педагошкиот факултет во Штип и Елизабета Шелева од Филолошкиот факултет во Скопје, не го доби потребниот број гласови. За Наумовски гласаа 38 членови на Сенатот, а за неговиот противкандидат Владимир Борзанов, професор на Медицинскиот факултет, 24 универзитетски сенатори. Славе Наумовски, по изборот изјави:

- "Одговорноста на овој универзитетски Парламент е огромна, бидејќи тенденцијата за да се приклучиме кон ЕУ бара од секој поединец на Универзитетот големо залагање".

Со мнозинство гласови, за заменик претседател на Сенатот беше избрана д-р Гизме Старова, професорка на Правниот факултет, која за противкандидат ја имаше професорката од Технолошко-металуршкиот факултет, Гордана Богоевска - Гацева. На седницата беше верификуван мандатот на 68 членови на Сенатот, што го сочинуваат професори на факултети и научни советници од институциите.